

## ИСКЛУЧОЦИ СОГЛАСНО РЕОСИГУРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА КЛАСА 08 И 09

Следните ризици се исклучок од општите и посебните услови за **имотно осигурување** согласно реосигурителните договори, освен доколку посебно не е наведено во полисата, и тоа:

### Општи исклучоци на ризици во поглед на осигурување на имот и други осигурувања на имот поврзани со градежни дејности/изградба

- Поморски ризици
- Нуклеарни ризици
- Војна и Тероризам
- САД и Канада
- Клаузула за исклучување на ризик од зголемена радиоактивна контаминација (реосигурување)
- Ризици како последица на азбест
- Клаузула за исклучување на сајбер ризици (Договор за рајаснување на ризиците од сајбер напади)
- Клаузула за деградирачки рејтинг
- Истекување, загадување и контаминација
- Кредитни и финансиски гаранции
- Бизнис во странство
- Полиси за покрите на природни опасности или политички ризици исклучиво
- Непредвидливи состојби во бизнис
- Чистокрвни животни и добиток
- Одгледување и/ или земјоделски култури /посеви или дрводелство
- Ризици од подземно копање руда
- Нафта и петрохемиски продукти
- Прекин на работа поради непредвидливи околности на добавувачи или клиенти
- Остварени осигурувања за ризици при завршени градежни работи (SECRI)
- Авијација и вселенска
- Банкарски обврзници со покрите (БББ)
- Сигурност, кредитен бизнис или секаков друг вид на финансиско, банкарско или финансирачко реосигурување
- Одговорност за загуби од секаков вид која произлегува од трансфер на портфолио

### Исклучоци за имотни ризици

- Одговорност кон трети лица (исто така одговорност на сопственици на домови и лица во домаќинство)
- Ризици поврзани со рударски дејности
- Имот на отворено, особено во поглед на ризици од кражба или провали, или временски непогоди.
- Неизвесни прекини во бизнис процеси кои се проследени со заразни болести, труење со храна и слично
- Движења на земјата направени од човек (на пр. приземјување, пад)
- Далекуводи
- Копање под висок притисок

### Исклучувања во поглед на градежни дејности / осигурување на имот и други осигурувања на имот

- Загуба на иден профит (ALOP) или „одложен почеток“ (DSU)
- Покрители на сите ризици во индустрија
- Клаузули за казнивост и гаранции за перформанси или производство
- Финансиски перформанс
- Гаранции за перформанс/изведба или производство
- Ликвидирани штети (особено во отсуство на загуби без покриена отштета во однос на осигуран имот)
- Децениска одговорност и/или одговорност од наследни дефекти
- Одговорност на работодавач/ компензација/ обештетување на вработени
- Ризици поврзани со дупчење
- Ризици од вода (пристаништа, ветропаркови)

Ова исклучување не се применува на мини хидроелектрични центри до вкупна сума од 5.000.000ЕУР

- Прототипи
- Одговорност на трети лица (TPL) во САД, Канада или Австралија

*Вистински избор за Вас*



КОНТАКТ ЦЕНТАР  
**15999**

Бул. Борис Трајковски бр 62,  
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 32 31 631;  
+389 (0)2 32 31 632

winner@winner.mk  
winner.mk

Лиценца: 24809/2  
ЕМБС: 5702470

Одговорност на трети лица од секаков вид освен ако не е напишан во соработка со и е формирачки дел на CAR/EAR

- Работи под земја и тунели
- CAR/ EAR ризик/ тест периоди подолги од 3 години и/ или период на одржување подолг од 2 години. Периодот за тестирање е ограничен на 4 недели.
- Гаранции за одржување
- Ризици од геолошки истражувања ,производство и снабдување со нафта и гас
- Поставување кабли (прекуокеански)
- Дизајнерски ризик

**Исклучување за ризици од разбојништво - кражба**

- Електронски и компјутерски криминал
- Едноставни кражба без употреба на сила, мистериозно исчезнување
- Измама
- Полиси со целосно покритие за изработувачи на накит
- Професионални превозници/курири на кеш
- Кеш во транзит (CIT)

*Вистински избор за Вас*



КОНТАКТ ЦЕНТАР  
**15999**